

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 , 156/09,47/11 и 192/15), како и според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 52 седница одржана на 20.03.2017 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2016 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	195.784.000	109.862.115
- даночни приходи	19.945.000	13.006.143
- неданочни приходи	5.675.000	4.197.230
- капитални приходи	32.666.974	6.992.124
- приходи од дотации	60.353.000	58.773.004
- трансфери	64.078.026	26.646.117
- донации	13.066.000	247.497
Вкупни расходи	192,384,000	107.131.071
- утврдени намени	192,384,000	110.487.317
- резерви	0	0
Дефицит	3.400.000	-2.731.044
Финансирање		2.731.044
Прилив		625.202
- продажба на хартии од вредност		
- приливи од домашен заем		0
- приливи од странски заем		
- депозити		625.202
Одлив (отплата на главнина)	3.400.000	3.356.246

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2016 година изнесува 2.039.337а по буџети изнесува

-Салдо на 31-12-2016	2.039.337 денари
Салдо основен буџет	337.672 денари
Салдо буџет дотации	6.758 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	1.694.907денари
Салдо буџет донации	0денари

Салдото на основниот буџет во износ од 337.672 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2017 година.

Салдото на буџетот на дотации во износ од 6.758 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2017 година.

Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 1.694.907денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Василево за 2017 година

Deleted:

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево “.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Драги Митев